



Финансиско друштво ТИГО Фајнанс ДООЕЛ Скопје е современа компанија која применува иновативна и модерна технологија, посветена на корисниците. Нудиме брзи и лесни решенија за микрокредитирање на физички лица кои се достапни секому.

Нашиот тим се состои од професионалци од областа на финансии, грижа за корисници и ИТ. Поради брз раст на компанијата, повикуваме амбициозни лица да аплицираат на позицијата

### **Специјалист за безбедност и мониторинг**

Вистинскиот кандидат за оваа позиција е проактивен, флексибилен и ориентиран кон резултати, со цел градење на успешна компанија.

#### **Позицијата вклучува:**

- Асистирање на Менаџерот за безбедност при креирање на безбедносни процедури и изготвување на нови процедури и протоколи;
- Креирање на месечен план за безбедносна проверка и контрола и спроведување на планот на терен;
- Следење на видео надзор, адекватно постапување согласно претходно утврдени протоколи и процедури и навремена дојава за евидентирани настани од безбедносен карактер до непосредно претпоставениот;
- Следење и известување за техничката исправност на доверените технички средства;
- Подготвување предлози за унапредување на надворешна и внатрешна безбедност на филијали;
- Изработка на извештаи на дневна, неделна и месечна основа;
- Контрола и легитимирање на надворешни лица;

На оваа позиција вработениот одговара пред Менаџерот за безбедност.

#### **Профил на кандидат:**

- Претходно работно искуство во релевантната област ќе се смета за предност;
- Искуство во користење релевантна технологија и опрема;
- Одлични комуникациски и организационски вештини;
- Способност за запазување на детали и рокови;
- Способност за тимска работа;
- Преземање одговорност;
- Поседување на возачка дозвола Б категорија и активен возач најмалку 2 години.

### Услови од компанијата:

- Современа и најнова технологија
- Можност за напредување
- Динамични работни услови во брзорастечка компанија

Доколку сметате дека сте вистински кандидат кој може да изгради цврсто фокусирана организациска култура, Ве молиме испратете Ваша биографија и мотивационо писмо на македонски јазик преку полето Аплицирај.

Изборот ќе се изврши согласно условите и роковите во Законот за работните односи. ТИГО Фајнанс го задржува правото да не избере ниту еден кандидат.

Со аплицирање, кандидатот изјавува дека е согласен неговите лични податоци наведени во прикачените документи да бидат собрани и обработувани од ТИГО Фајнанс, во согласност со Законот за заштита на лични податоци. Кандидатот изјавува дека е запознаен дека неговите лични податоци се собираат и обработуваат со цел избор на кандидат за позицијата за која аплицира. Кандидатот има право во секое време да ја повлече дадената согласност за чување и обработка на неговите лични податоци.

Финансиско друштво ТИГО Фајнанс ДООЕЛ Скопје  
[vrabotuvanje@tigo.mk](mailto:vrabotuvanje@tigo.mk)